

УДК 551.435.8 (497.7)(047.3)"1925/2005"

80 ГОДИНИ СПЕЛЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (1925-2005)

Драган Колчаковски

Институт за географија, ПМФ

Архимедова, 5, 1000 Скопје
e-mail: kolcak@iunona.pmf.ukim.edu.mk

ИЗВОД

Приказана е спелеолошката активност, односно историјата на истражувањата на подземните карстни форми во Република Македонија.

Клучни зборови: спелеология, историја

ABSTRACT


In this article, briefly is presented speleological activity i.e. history of research of underground karst landforms in the Republic of Macedonia.

Key words: speleology, history

Вовед

Наоѓајќи се надвор од пространиот Динарски Карст, како и поради одредени општествено-историски влијанија, спелеолошките проучувања на територијата на Република Македонија започнуваат нешто подоцна од што во другите делови на Балканскиот Полуостров. Почетоците датираат помеѓу двете светски војни, кога за петнаесетина години (1925 - 1940) се постигнати со-видни сознанија во познавањето на одредени карстни простори (Порече, Кожух, Скопска Котлина) и тоа од спелеоморфолошки и биоспелеолошки аспект. Во втората Светска војна десетина години, т.е. сè до 1954 година спелеолошките истражувања не се изведуваат. Во втората половина на XX век (1950-2000) се постигнати повеќе забележителни резултати во истражувањето на подземните карстни форми во одредени карстни простори, како: долниот дел од сливот на реката Бабуна, во долината на реката Ради-


ка, Демир Капија, сливното подрачје на Треска (Порече, Матка) итн. Ваквите истражувања континуираат и продолжуваат и во првата деценија на XXI век.



сл. 1, Распространетост на карстот во Република Македонија

Истражување на подземните карстни форми до II Светска војна

За почеток на спелеолошките истражувања на територијата на Република Македонија може да се смета објавувањето на резултатите од истражувањата на пештнерата Дона Дука (*Јовановић 1925*). Одредено внимание подземните карстни форми на територијата на Република Македонија предизвикале и не посредно пред тоа. Имено, првата објаве на фотографија на подземна карстна форма се однесува за влезот на пропаст крај Велес (*Радовановић 1924*), додека *Jannel* истата, 1924 година, изнесува сознанија за рецензнат подземна фауна во пештерата Мечкина Дупка крај Охрид.



сл. 2, Првиот снимен план на пештера во Македонија - Дона Дука, истражена во должина од 200 m (Јовановић 1925) и планот на истата пештера истражена во должина од 650 m (Manakovic 1959).


Посебно значајно за овој период е доаѓањето во Македонија и истражувачката дејност што ја започнуваат: Петар С. Јовановић (1893-1957) Stanko L. Karatman (1889-1959) и Војислав С. Радовановић (1894-1957). Во овој поглед, до II Светска војна се истражени 14 пештери и 6 пропasti. Јовановић, кој од 1922 до 1941 година работел на Филозофскиот факултет во Скопје, каде и ја основал Катедрата за географија и Географскиот институт, во 1925 година ги објавува резултатите од истражувањето на жеденската пештера Дона Дука. Пештерата е истражена во должина од 200 m, а прикажан е и план на пештерата ($R\ 1:500$) што претставува прв снимен план на една пештера во Македонија. На примерот на Дона Дука, како што наведува Пејировић (1988), П.С. Јовановић за прв пат го применил своето сваќање за загатениот карст и на појавувањето на пештерите во височина на загатот. Посебно значаен придонес Јовановић има во истражувањето на карстот во Поречкиот Басен (1928 година), каде детално истражил 9 пештери и 5 пропasti. Оваа студија има исклучително значење за спелеоморфологијата, односно за развој на спелеогенетската научна мисла. Староста на пештерите е доведена во генет-

ска корелација помеѓу пештерските канали и синхроните на нив речни тераси на реката Треска чија старост била позната од геоморфолошките истражувања. „*To ќе бити незаобидавен геоморфолошки образец за сва й оноја испитувања што ќе има, који даје чврсту научну основу савременој спелеоморфологији. Без широки геоморфолошки испитувања не може бити решавани ни јадрото на проблемите спелеоморфологије. За овај велики корак најпред у развоју спелеоморфологије не сумњива заслуга и припада П.С. Јовановићу*“ (Пејтровић 1988).

Истражување на подземните карстни форми по II Светска војна

Првиот труд што се појавува по II Светска војна се однесува за пештерите во клисурата Пешти (Костиовски 1954). Во овој период е значајно формирањето на Спелеолошката секција при Географското друштво на НРМ (1955 година) со што за почнува организирана спелеолошка активност. Тоа особено доаѓа до израз со формирањето на Спелеолошкото друштво на Македонија (6 април 1958 год.), во чија работа се вклучуваат повеќе перспективни научни кадри, кои успешно ги продолжуваат овие истражувања. Во тој поглед најголем придонес имаат: Душан Манаковски, Ристо Гаревски и Трајан Пејтковски. Во подоцнежниот период на спелеолошките активности се посветуваат Станко Стапанкоски, Tome Andonovski и Драган Колчаковски, а во најново време и Ивица Милевски и Билјана Пејтреска.

Во изминатиот осумдесетенски период (1925 - 2005 година) пештерите во Република Македонија најмногу се истражувани од спелеоморфолошки аспекти. Солидни резултати се постигнати и во проучувањата на рецентната и фосилната фауна, регистрирана во седиментите на некои пештери. До 2000 година во литературата се регистрирани 164 пештери и 33 пропasti (Колчаковски 1989). До овој период најбројни се геоморфолошките истражувања со кои се опфатени 157 подземни карстни форми. Од рецентната фауна, истражувана в одесетина пештери, се пронајдени над 25, за науката нови фаунистички претставници, на: *isopoda*, *copecoda*, *pseudoscorpionidae*, *koleoptera* и др. Во пластовите на 4 пештери, проучена е долноплеистоценската фауна со 13 претставници и горноплеистоценската со 9 претставници. Од фосилната фауна најчесто е застапена пештерската мечка (*Ursus spelaeus*).



сл. 3, Насловната страница на списанието "Speleolog" од 1954 година во кое е печатен првиот труд по Втората светска војна за пештерите во Македонија и насловната страница на петтиот југословенски спелеолошки конгрес одржан во Македонија.



сл. 4, Првиот претседател на Македонското спелеолошко друштво, д-р Зора Караман (лево) и дојенот на македонската спелеологија, д-р Душан Манако вик (крајно десно), фот. Илија Илиев



сл. 4. Печатот на поранешниот Спелеолошки сојуз на Југославија кој од 1988 година е во архивата на Спелеолошкото друштво на Македонија

Cave Statinski Izvor - UNESCO World Heritage Centre Page 1 of 2

[Home](#) [About Us](#) [Search](#)

  **World Heritage**

Welcome to the World Heritage Centre, the coordinator within UNESCO for all matters related to World Heritage.

[Home](#) [About Us](#) [Search](#)

[Home & Events](#) [The List](#) [Virtual World Heritage](#) [Resources](#) [Publications](#) [Get Involved](#)

[Information Point](#) [2000 Best Safeguards](#)

[Creating the List](#) [Nomination process](#) [Tentative List](#) [Tentative List Database](#) [Criteria](#) [Global Strategy](#) [World Heritage in Danger](#) [The List in Danger](#) [Success Stories](#)

[Site Finder](#)

[Member Logon](#) [Join Free] [27821 Members](#) [Log In](#)

[Forgot your password?](#)

[Submit](#)

[Search by ID](#) [Search by Name](#) [Search by Title](#) [Choose a Region](#) [Display of Results](#) [Search](#)

[Blank Search](#) [Search](#)

Cave Statinski Izvor

Site Name: Yugoslav Republic of Macedonia (Europe and North America)

Date of Submission: 2003/05/09

Submitted prepared by:

Dominique Permanents de la République de Macédoine auprès de l'UNESCO

Coordinates: 41°14'43" N / 21°02'32" W

Criteria: ii, iii, iv, vi

Rocky?

Description:

Natural values of the Cave Statinski Izvor are significant in several respects. It is the habitat of 47 caves explored so far in the Republic of Macedonia, with a total length of all channels of more than 1 km. Their spatial proportion, i.e. the size of internal hydrogeological elements (shops, cascades, dry river bed hollowed out, river springs, sand deposition), as well as the number, diversity and presence of cave inhabitants – stalactites, stalagmites, stalens... – make the cave an unique natural phenomenon. It is also characterized by hydrogeological anomalies (cave river with fossils and active waters, chasms, underground lakes, limestone ponds, springs at the exit from the cave), as well as the existence of living fauna in the cave. Among the characteristics of the cave, one could

сл. 5. Пештерата Слатински Извор од 2004 година е на Привремената Листа на светското природно наследство

Литература

- Апостолски К.** (1959): Д-р. Станко Л. Караман (1889-1959). Изданија, Завод за рибарство на НР Македонија. Т. II, бр. 9, Скопје.
- Garevski R.** (1961): Izvestaj o Republicki speleološki konferenci: Speleološko društvo NR Makedonije. Drugi jugoslovenski speleološki kongres, str. 14-15, Zagreb.
- Зеремски М.** (1957): Живот и рад Академика Д-р. Петра С. Јовановића. Гласник СГД, св. XXXVII, бр. 2, стр. 81-87, Београд.
- Колаковски Д.** (1989): Историски преглед на спелеолошките проучувања на територијата од СР Македонија со библиографски приказ. Географски разгледи, кн. 27, стр. 133-144, Скопје.
- Костић М.** (1957): Војислав С. Радовановић. Гласник СГД, св. L VII, бр. 2, стр. 3-7, Београд.
- Петровић Д.** (1988): Историја српске спелеологије. Пос. Из. СГД, књ. 66, стр. 1-119, Београд.

80 YEARS OF SPELEOLOGICAL RESEARCHES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (1925-2005)

Dragan Kolcakovski

Summary

First speleological research in Republic of Macedonia, originate from the period between two World Wars. That is exploration of cave Dona Duka made by Petar Jovanovic in 1925. Until World War II, several underground objects were discovered and researched, mainly in the area of Porece, Kozuf, Skopje Basin etc. In the second half of XX century (after 1950-ties), significant results were obtained by speleological research in the lower catchment of Babuna River, in the valley of Radika, Demir Kapija gorge, Treska catchment etc (headed by Dusan Manakovic, Risto Garevski, Trajan Petkovski, and later by Stanko Stankovski, Tome Andonovski and Dragan Kolcakovski). Such researches continuously followed in the first decade of XXI century.